

## Колку чини една просечна плата на административен службеник во нашата општина?

Платите за административните службеници во општините се разликуваат и до 100%

Во Северна Македонија во 2019 година во општините имало вкупно 5.655 вработени административни службеници. За својата работа во 2019 година, општините им исплатиле вкупна основна плата од 1.241.925.366 денари, што значи дека просечната месечна основна плата (основица) на еден административен службеник во една општина изнесува 18.823 денари. **Општините Брвеница, Демир Капија, Кавадарци и Гази Баба исплаќаат највисоки плати** за административните службеници чиј износ на основната плата се движи од 25.000 до 26.400 денари, не вклучувајќи ги придонесите и другите додатоци како што се бонуси, платена прекувремена работа итн. Од друга страна, **општините Ранковце, Старо Нагоричане, Градско и Македонски Брод исплаќаат најниски основни плати** на административните службеници, чии плати се движат во износ од 11.200 до 13.000 денари.

Иако основните плати на административните службеници учествуваат во просек со 4% во вкупните расходи на општините, сепак вкупните основни плати за градоначалниците, административните службеници и другите вработени во општините учествуваат во просек со 34% во вкупните расходи. Највисоко учество на вкупните плати на сите вработени во општините во однос на вкупните расходи има во општините Шуто Оризари, Теарце, Кратово, Јегуновце, Гостивар, каде овој процент се движи од 44% до 46%.

**Општини со седиште во град со жители над 50.000**



**Општини со седиште во град со жители од 10.000 до 50.000**



**Општини со седиште во град со жители под 10.000**




### Општини во состав на Град Скопје



### Општини со седиште во село со жители над 10.000



### Општини со седиште во село со жители под 10.000




### Еден административен службеник годишно зема 22 денари основна плата за да опслужи еден граѓанин

Во 2019 година основната плата на административните службеници по глава на жител во просек изнесува 635 денари.

Што значи дека, една општина годишно во просек обезбедува 635 денари основна плата за сите административни службеници (или 22 денари основна плата за еден административен службеник) за да може да опслужат еден граѓанин.

Кај дел од општините, даночните приходи се доволни да ги покријат основните плати на административните службеници додека кај дел од нив не се доволни.



## Даночните приходи и колку платиле граѓаните за данокот на имот во 2019 година?

Во 2019 година, даночните приходи на една општина ги сочинуваат персоналниот данок на доход (процент од персоналниот данок на доход од централната власт кој се трансферира на општините), локалниот данок на имот, комуналните и бизнис такси.

Во 2019 година, **даночните приходи по глава на жител** изнесуваат 3.532 денари. Еден граѓанин од општина Илинден минатата година во просек платил данок во висина од 9.462 денари, додека граѓанин од општина Арачиново, минатата година во просек платил данок во висина од 366 денари.

Општините во 2019 година кумулативно собрале над 2,5 милијарди денари приходи од данокот на имот. Највисока наплата како и највисоки приходи од данокот на имот имаат општините Центар, Охрид, Куманово и Карпош во износи над 170 милиони денари.

Во 2019 година, приходите од **данокот на имот по глава на жител** во просек изнесуваат 1.291 денар, што значи дека приходите од данокот на имот на општините учествуваат со 37% во вкупните даночни приходи.

Еден граѓанин од општина Илинден во 2019 година во просек плати 5.824 денари за данок на имот. Високиот износ на данокот на имот во општина Илинден се должи на повисоката стапка во 2019 година која изнесуваше 0,2%, при што истата во 2020 година е намалена. Од друга страна, еден граѓанин од општина Центар Жупа во 2019 година во просек платил 163 денари за данок на имот додека во општина Арачиново 186 денари. Иако стапките на данокот на имот релативно се слични во сите општини, сепак наплатата на данокот и даночниот систем во помалите општини како што се Центар Жупа,


Арачиново, Липково, Зрновци, Конче и Могила не се ефикасни.

**Дали прибраните даночни приходи се доволни да ги покријат основните плати на административните службеници?**

Основните плати на административните службеници во општините во просек учествуваат со 34% во вкупните даночни приходи на општините. Постојат општини каде прибраните даночни приходи не се доволни ниту за покривање на основницата на административните службеници, но не поради високите плати туку најчесто поради ниската наплата на даноците.

Прибраните даночни приходи на општина Новаци, не се доволни за покривање на основните плати на административните службеници. Основните плати на административните службеници во Македонски Брод и Лозово учествуваат во просек со дури 95% во вкупните даночни приходи на општините.

Најмало учество на основните плати на административните службеници во вкупните даночни приходи има во поголемите општини како што се Гази Баба, Центар, Аеродром, Битола и Илинден. Ова се должи не само на високиот процент од преносот на персоналниот данок на доход од централната власт туку и на добро воспоставениот даночен систем во општините и нивната ефикасна наплата на даноците. За една општина да има ефикасна наплата на даноците важна е нејзината отвореност и транспарентност кон граѓаните, па така токму овие општини се едни од најтранспарентните општини според Индексот на буџетска транспарентност за 2019-2020 година.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Види повеќе овде: <https://cea.org.mk/indeks-na-budhetska-transparentnost-po-opshtini-vo-severna-makedonija/>

## Дали платениот данок е доволен за да се покријат капиталните инвестиции во општината?

Помалите општини во Македонија, немаат воспоставено ефикасен даночен систем за наплата на локалните даноци, па поради тоа и нивните приходи од локалните даноци се многу ниски. Тие општини најчесто ги финансираат капиталните инвестиции преку донации и други извори на финансирање.

Кај 72% од општините, прибраните даночни приходи не се доволни за покривање на капиталните расходи и најчесто тоа е случај кај помалите општини како што се Новаци, Липково, Центар Жупа, Карбинци и Пехчево.

Во 2019 година, еден граѓанин од општина Новаци во просек платил 1.744 денари за даноци на општината. Капиталните расходи по глава на жител во општина Новаци изнесуваат 15.755 денари, од кои еден граѓанин на општината со својот платен данок учествува со 11% во вкупниот расход додека, остатокот од 89%, општината го обезбедува преку други извори на финансирање.

Од друга страна, во општина Аеродром во 2019 година, капиталните расходи по глава на жител се релативно ниски и изнесуваат 479 денари, додека еден граѓанин во просек платил даноци на општината во висина од 4.882 денари.

